



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Project Reference: 621268-EPP-1-2020-1-MK-EPPJMO-PROJECT



EU E-Health Law and North Macedonia: From Current Practice to Implementation (EUEHL)

e-mail: grp-euehl@ugd.edu.mk; web: <https://euehl.ugd.edu.mk/>

Предавања 2020/21	EU eHealth Law, ITC and Bioethics ЕУ е- здравствено право, Информациска и комуникациска технологија и Биоетика
Фокус група	Студенти на УГД
	Програма
Блок предавања	<ol style="list-style-type: none">1. ЕУ стратегии за Јавно здравство и Е- здравство2. Поим и значење на е-здравство во ЕУ и негово разликување од сличните поими (како теле-здравство, м-здравство и други)3. Правна рамка на ЕУ е-здравствено право Директива за заштита на личните податоци (Directive 95/46/EC) Директива за е-трговија (Directive 2006/123/EC) Директиви за медицински уреди Директива за договори на далечина (Directive 97/7/EC) и Директива за електронски потпис (Directive 1999/93) Директива за права на пациенти во рамки на прекугранична здравствена заштита (Directive 2011/24/EU) Директива за неисправен производ (Directive 85/374/EEC) Директиви чија примена е исклучена4. Правни модели и планови за е-здравствено право5. Национални здравствени политики Јавно здравство и е-здравство Јавното здравје како човеково право Здравствено право Здравствени системи Здравствена заштита6. Здравствени услуги (електронски здравствени услуги)7. Основање и управување со јавните здравствени установи и престанок. Права и обврски на членовите на органот на управување8. Граѓанско-правна одговорност за штета во рамки на е-здравството Одговорност на здравствените работници при давање е-здравствени услуги Одговорност на здравствените работници во однос на Електронските здравствени записи (EHRs) Одговорност за неисправен производ9. Финансирање на здравствениот систем и здравствените установите10. Е-здравство и сајбер безбедноста11. Биоетика во медицината и е-здравството12. ИКТ во медицината

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union

[Project Reference: 621268-EPP-1-2020-1-MK-EPPJMO-PROJECT](#)



EU E-Health Law and North Macedonia: From Current Practice to Implementation (EUEHL)

e-mail: grp-euehl@ugd.edu.mk; web: <https://euehl.ugd.edu.mk/>

Предавачи: Проф. Кристина Мишева, проф. Марија Амповска, Вон. Проф. Трајче Стојанов, Проф. Андреј Петров, м-р Ристе Тимовски

Гости -предавачи: д-р Љубица Пендаровска и проф. Алан Брил

Предавањата ќе се реализираат на истоимениот курс на платформата на Microsoft Teams.

Со почит,

Вон. Проф. д-р Кристина Мишева

Академски координатор на Жан Моне
Проектот: „ЕУ Е-здравствено право и Северна
Македонија: Од тековна практика до
имплементација” (EUEHL)